

As a part of the Energy Efficiency call of the EU H2020 project program, the Project Sustainable EnERgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable" started its implementation from 1st of June 2021, under Grant Agreement number: 101033743 — SEETheSkills — LC-SC3-B4E-2-2020

Објавено на веб www.kreacija.org на 6.09.2021

Скопје, 6.09.2021 година

Проектот „ Одржливи енергетски вештини во градежништво: Видливи, Верификувани, Вреднувани - SEETheSKILLS објавува:

ПОВИК ЗА ДОСТАВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНА НА ПРОЕКТОТ SEETheSKILLS

1. Цел на повикот

Проектот се спроведува во рамките на Европската програма за истражување и за иновации „Хоризонт 2020“, на тема „Стимулирање на побарувачката за енергетски ефикасни вештини во градежништвото“, под повикот „Градење иднина со ниско ниво на јаглерод и со климатски безбедна, чиста и ефикасна енергија 2018-2019-2020“

Понудувачот треба да обезбеди стручна поддршка за изработка и одржување на веб страната на проектот SEETheSKILLS.

2. Цел на проектот

Целта на проектот е да се постигне поголема видливост, пристап и препознавање на енергетските вештини меѓу партнерските земји, преку нивно вкрстено валидирање, засновано врз резултатите од учењето, а притоа користејќи нов 3В-пристап за директно стимулирање на побарувачката за енергетски вештини од градежниот сектор на пазарот

Активностите ќе бидат спроведувани до 31.5.2024 година.

3. Спроведување на активностите и очекувани резултати

Со понудувачот ќе се склучи договор за изработка и одржување на веб страна на проектот. Од понудувачот се очекува изработената веб страната да ја испорача во месец Ноември 2021, најдоцна до 20 Ноември 2021 година, и да ја одржува во наредните 30 месеци..

4. Начин на пријавување и избор

Заинтересираните кандидати треба достават

- Техничка понуда (Референци на фирмата и CV на експертот).
- Понуда според образецот Прилог 1
- Изјава за прифаќање на критериумите и условите на Договорот
- Тековна состојба од Централен регистер

Понудите се доставуваат на емаил creation@t.mk до 16.09.2021 година, 15,00 часот. (со назнака SEETheSkills- изработка и одржување на веб страна).

Дополнителни прашања на телефон 3216 903 или по емаил.